

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за
препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП
24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица, со површина од 80363,4м² кој граничи:

- од северната страна со КП7654/10, и КП7654/12;
- од источната страна со ул.„Климент Охридски“;
- од западната страна со бул.„Маршал Тито“;
- и од јужната страна со ул.„Новопланирана 1" од блок 24 и КП7654/9.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 21.01.2020 година до 27.01.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 22.01.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 4

АУП за ГП 24.4, ГП 24.5 и ГП 24.6 (КП 7654/1; КП 7654/4 и КП 7654/5) КО Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-173/2
14.01.2020 год
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски

